

**АКЦИСКИ ПЛАН 2019-2020 за реализација на Стратегијата за иновации на Република
Македонија за 2012-2020**

Стратешка цел - А. Зајакнување на склоноста на бизнис секторот за внесување иновации								
Број на мерка	ПРЕДЛОГ МЕРКА	Активности	ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	Други дополнително одговорни институции	индикатори за успешност на мерката	Период на реализација	Вкупен буџет за 2 години	Извор на средства (Буџет на Република Македонија, Инструмент за претпристапна помош (ИПА), итн.)
A.1. Зголемување на свеста на малите и средните претпријатија за користа од иновациите								
1	Организирање на промотивни настани за мали и средни претпријатија	Промовирање на Програмата КИП (Конкурентност, иновативност и претприемаштво) за 2019 год. преку организирање на промотивни настани во осумте плански региони	Министерство за економија		број на реализирани промотивни настани во секој регион	2019-2020	9.000	Буџет на Република Македонија
2	Кофинансирање за организирање на специјализирани обуки - длабински и детални технолошки обуки за преработувачка индустрија	Организација на длабински обуки за одредени сектори			број на реализирани обуки	2019-2020	39.000	Буџет на Република Македонија
3	Техничка помош за поддршка и унапредување на иновацијата дејност и трансфер на технологии кај МСП	Обезбедување на бесплатни консултантски/менторски услуги за унапредување на иновацијата дејност	Фонд за иновации и технолошки развој		Број на потенцијални апликанти кои добиле бесплатни консултантски/менторски услуги на целата територија на Република Македонија	континуирано	200.000	Буџет на Република Македонија и донаторска помош
		Обезбедување на бесплатни консултантски/менторски услуги за подготовка на предлог проекти за инструментите на Фондот за иновации и технолошки развој				континуирано		Заем на Светска банка (Проект за развој на вештини и поддршка на иновации)
		Подобрување на пристапот кон бесплатна консултантска/менторска помош за претпријатијата преку обезбедување рамномерна регионална застапеност				од 2019 континуирано		Буџет на Република Македонија и донаторска помош
4	Промоција на инструментите за поддршка кои ги нуди ФИТР	Изработка на Комуникациски план за промоција на инструментите за поддршка кои ги нуди ФИТР			Изработен Комуникациски план за промоција на инструментите за поддршка кои ги нуди ФИТР	2019	370.000	Заем на Светска банка (Проект за развој на вештини и поддршка на иновации)
		Спроведување на Комуникациски план за промоција на инструментите за поддршка кои ги нуди ФИТР				од 2019 континуирано		Заем на Светска банка (Проект за развој на вештини и поддршка на иновации)
5	Награда за најиновативна компанија	Организирање на настани за мали и средни претпријатија, каде ќе се промовираат придобивките од иновациите, расположливите стимулации и добрите практики во управувањето со иновациите			Број на организирани настани	од 2019 континуирано	150.000	Буџет на Република Македонија
6	Поддршка за самовработување преку развој на иновативни бизниси	Програмата за самовработување е поддршка наменета за невработените лица за да започнат сопствен бизнис. Дел од програмата ќе биде наменет за самовработување на лица преку основање на иновативни, брзорастечки бизниси.	Фонд за иновации и технолошки развој	Министерство за труд и социјална политика	Број на основани иновативни/брзорастечки бизниси во рамки на програмата за самовработување	од 2019 континуирано	600.000	Буџет на Република Македонија
Вкупен буџет (во евра) за област А.1							1.368.000	
Стратешка цел - А. Зајакнување на склоноста на бизнис секторот за внесување иновации								
Број на мерка	ПРЕДЛОГ МЕРКА	Активности	ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	Други дополнително одговорни институции	индикатори за успешност на мерката	Период на реализација	Вкупен буџет за 3 години	Извор на средства (Буџет на Република Македонија, Инструмент за претпристапна помош (ИПА), итн.)
A.2. Формирање на Фонд на иновации и технолошки развој (ФИТР)								

7	Кофинансирани грантови за старт ап и сплин оф претпријатија, Кофинансирани грантови и условни заеми за комерцијализација на иновации, Кофинансирани грантови за технолошка екстензија, Кофинансирани грантови за воспоставување, работа и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори	Спроведување на постојните инструменти	Фонд за иновации и технолошки развој	Министерст во за образовани е и наука	1. Број на повици објавени под инструментите за поддршка на ФИТР 2. Број на апликации поднесени под инструментите за поддршка на ФИТР 3. Број на проекти одобрени за финансирање под инструментите за поддршка на ФИТР 4. Број на завршени проекти под инструментите за поддршка на ФИТР	континуирано	27.000.000	Буџет на Република Македонија Заем на Светска банка (Проект за развој на вештини и поддршка на иновации)
8	Јакнење на капацитетите на Фондот за иновации и технолошки развој	Спроведување на обуки и студиски патувања за вработените на Фондот	Фонд за иновации и технолошки развој	Министерст во за образовани е и наука	Број на спроведени обуки и студиски патувања за вработените на ФИТР, број на вработени кои ги посетиле/завршиле обуките/студиските патувања	континуирано	20.000	Заем на Светска банка (Проект за развој на вештини и поддршка на иновации); ТАИЕКС
		Зајакнување на капацитетите на Фондот со нови вработувања			Број на новоангажиран и лица во ФИТР.	континуирано	250.000	Буџет на Република Македонија
Вкупен буџет (во евра) за област А.2.							27.270.000	
Стратешка цел - А. Зајакнување на склоноста на бизнис секторот за внесување иновации								
Број на мерка	ПРЕДЛОГ МЕРКА	Активности	ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	Други дополнително одговорни институции	индикатори за успешност на мерката	Период на реализација	Вкупен буџет за 3 години	Извор на средства (Буџет на Република Македонија, Инструмент за претпристапна помош (ИПА), итн.)
А.3. Охрабрување на приватни инвестиции во Истражување и развој								
9	Анализа и подготовка на подзаконска регулатива за поддршка за формирање на приватен (ни фонд/ови и поттикнување на развој на пазар на капитал и имплементација на инструментите	Изработка на подзаконски акти за овозможување на ко-инвестирање од страна на Фондот за иновации и технолошки развој во приватни фондови заедно со инвеститори, инвестициски фондови и акцелератори во старт ап претпријатија, технолошко напредни претпријатија и претпријатија со висок потенцијал за раст.	Фонд за иновации и технолошки развој		Изработени и усвоени подзаконски акти	2019	50.000	Буџет на Република Македонија
		Ко-инвестирање од страна на Фондот за иновации и технолошки развој во приватни фондови заедно со инвеститори, инвестициски фондови и акцелератори со цел обезбедување почетен капитал и последователни инвестиции во старт ап претпријатија, технолошко напредни претпријатија и претпријатија со висок потенцијал за раст			Број/износ на реализирани инвестиции	Од 2019 континуирано	7.500.000	Буџет на Република Македонија и компензационски фондови
10	Основање на фонд за екви и мезанин инвестиции	Изработка на подзаконски акти за основање и регистрација на Фонд за екви и мезанин инвестиции со цел поттикнување на финансиски пазари и обезбедување на пристап до финансии за старт ап претпријатија и претпријатија со висок потенцијал за раст	Фонд за иновации и технолошки развој		Изработени и усвоени подзаконски акти	2019	20.000	Буџет на Република Македонија
		Објава на јавен повик за друштво за управување со приватни фондови кое ќе управува со средствата на Фондот наменети за реализација на инструментите за екви и мезанин инвестиции			Објавен и спроведен повик. Сключен договор за управување со средствата за екви и мезанин инвестиции	2019	2.500.000	

		Инвестиции на фондот за еквити и мезанин инвестиции			Број/износ на реализирани инвестиции	од 2019 континуирано	10.000.000	Буџет на Република Македонија и Инструмент за претпристапна помош (ИПА)
11	Подготовка на Национален приказ за истражувачка инфраструктура- Roadmap	Работни средби на работната група за изработка на Национален приказ за истражувачка инфраструктура	МОН, МЕ, ФИТД,		изготвен Национален приказ за истражувачка инфраструктура	2019	10.000	Буџет на РМ
Вкупен буџет (во евра) за област А.3							20.080.000	
ВКУПЕН БУЏЕТ за Стратешка цел - А. Зајакнување на склоноста на бизнис секторот за внесување иновации							48.718.000	
Стратешка цел -Б. Зајакнување на човечките ресурси за иновации								
Број на мерка	ПРЕДЛОГ МЕРКА	Активности	ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	Други дополнително одговорни институции	индикатори за успешност на мерката	Период на реализација	Вкупен буџет за 2 години	Извор на средства (Буџет на Република Македонија, Инструмент за претпристапна помош (ИПА), итн.)
Б.1. Адаптација на образовната политика на развојот на вештините потребни за иновации								
12	Развивање на компетенции на постигања на учениците за иновации и претприемништво во основно и средно образование во Република Македонија	Изготвување на компетенции за крај на основно образование	БРО, надворешни соработници УНИЦЕФ		Донесени компетенции од министер за образование и наука	Ноември-декември 2018 година	0	средства од буџет на БРО
		Изготвување на компетенции за крај на средно образование	БРО		Донесени компетенции од министер за образование и наука	Ноември-декември 2019 година	0	средства од буџет на БРО
		Изготвување на компетенции по периоди од основното образование (I-III, IV-VI и VII-IX)	БРО, надворешни соработници УНИЦЕФ		Донесени компетенции од министер за образование и наука	февруари 2020 година	0	средства од буџет на БРО
		Изготвување/ реформирање на наставни програми од трите периоди од основното образование (I-III, IV-VI и VII-IX согласно динамиката на реформирање на основното образование) со интеграција на цели од областа на претприемништвото во рамките на сите наставни предмети.	БРО, надворешни соработници		Надградени наставни програми со содржини од претприемничкото учење, со елементи за социјалното претприемништво, општествената одговорност на претпријатијата и граѓанското образование	декември 2020 година	0	средства од буџет на БРО
		Реализација на обуки за имплементација на наставните програми	БРО, Акредитирани понудувачи на обуки		Обучени 80% од наставниците	Август 2020 година	0	средства од буџет на БРО
		Изготвување нови наставни програми за претприемништво	БРО		Изготвени Нови наставни програми	декември 2020 година	0	средства од буџет на БРО
		Следење на имплементацијата на наставните програми со поддршка на наставниците за успешна реализација на наставната.	БРО		Извештаи за реализираните советодавни посети на наставниците	Во текот на учебната 2019/2020 година за основно образование и Во текот на учебната 2020/2021 година за средно образование	0	средства од буџет на БРО
		Мерење на ефектите од имплементацијата на програмите односно кроскуркуларната имплементација на целите од претприемништво	БРО, надворешни соработници		Извештај од евалуација на ефектите од имплементацијата	Декември 2021/22 година	0	средства од буџет на БРО
13	Национален совет за високо образование, и научно-истражувачка дејност	Формирање на Национален совет како советодавно тело за дијалог меѓу образовните институции, индустриски сектор и владини институции (согласно новиот Закон за високо образование)	МОН	Канцеларија на Претседателот на Влада на РМ	Оперативен Национален совет за високо образование и научно-истражувачка дејност	Мај, 2019	200.000	Буџет на Република Македонија

14	Модернизација на средно стручно образование и обука	Изготвување на стандарди на занимања и стандарди на квалификации во контекст на адаптација на наставните програми кон потребите на пазарот на трудот	Центар за средно образование и обука	МОН	број на изработени нови и/или ревидирање на постојните стандарди на занимања, согласно со потребите на пазарот на трудот;	Континуирано 2019/20	13.200	Компании и Буџет на Република Македонија		
		имплементација на ECVET			имплементиран ECVET	крај на 2019		Светска Банка		
		Ревидирање на наставните програми и изготвување на испитни програми и програми за проодност за 3-годишно стручно образование			Заокружување на процесот на ревидирање наставни програми во тригодишното струшно образование.	крај на 2019		ИПА 2		
		Изготвување наставни планови и програми засновани на резултати од учење и потребите на пазарот на трудот. Усогласување на квалитетот и релевантноста на средното стручно образование со пазарот на трудот (четиригодишно техничко образование)			1. Изготвени наставни програми засновани на резултати од учење и критериуми за вреднување на постигнувањата . 2. Изготвени наставни програми кои претставуваат интеграција на теоријата и праксата. 3. Давање видливост на учењето преку работа во реализација на реформираните квалификации	крај на 2019		21.500	Светска банка	
		Воспоставување соработка на училиштата со пазарот на трудот			број на ученици кои реализирале практична обука во компаниите	Континуирано 2019/20		500.000	Реализација со финансиски средства обезбедени од проектот E4E (Швајцарска амбасада)	
		Набавување опрема за кабинети по практична обука (Изготвени се спецификации на потребна опрема, за преминување на по еден кабинет од сите 14 сектори).			набавена опрема за кабинетите по практична обука	Во текот на 2019 година.			Светска банка	
		Воспоставување училишни компании (Сектор економија, право и трговија има 51 виртуелна училишна компанија); Junior achievement Macedonia (училишни компании за економско образование на млади)			број на ученици кои поминале практична обука во училишни услови за начинот на кој функционираат компаниите.	Континуирано 2019/20			120.000	Буџет на РМ, Светска банка
		Изработка на прирачник/брошура за јакнење на соработката на стручните училишта и бизнис секторот			Изработен прирачник со цел зголемена информираност на засегнатите чинители (училиштата и компаниите) за начините на соработка.	2019			731	Буџет на РМ
		Осигурување квалитет на наставниците и обучуваните			Подобрени компетенци на наставниците во реализација на наставниот процес	Континуирано 2019/20			6.504	Буџет на РМ

		Обука на наставниот кадар за имплементација на новите наставни програми за 4 годишно образование			број на обучени наставници за реализација на програми засновани на резултати од учење.	2019	58.016	Буџет на РМ	
15	Опсерваторија на вештини	Анализа на адекватноста на вештините со кои располагаат учениците од средното стручно образование Корелација со потребите на пазарот на труд и Препораки за подобрување на наставните програми во согласност со барањата на работодавачите Воспоставување на МИС за вработливоста на одредени струки, очекуваното време на чекање на работа и нивото на примања по образовен профил и сл.			оперативна опсерваторија - декември 2019		11.000	Заем од Светска банка (Проект за развој на вештини и поддршка на иновации)	
16	Унапредување на транспарентноста на високото образование	Обезбедување квалитет во високото образование преку зајакнување на капацитетот на Агенцијата за квалитет во високото образование во РМ 1. Реформа на моделот на финансирање на високото образование со идентификација на внатрешни индикатори за мерење на перформанси и резултати, и рамка за мониторинг и евалуација 2. Воспоставување на Менаџмент информациски систем за високо образование во МОН и негово поврзување со ИС на акредитираните ВОУ	Министерство за образование и наука	Канцеларија на Претседателот на Влада на РМ	1.оперативна Агенција за обезбедување на квалитет - (Мај 2019) 2.усогласени подзаконски акти на Агенцијата согласно ЕСГ критериуми и стандарди - (Декември 2020) 1.имплементирани нов модел за финансирање на високото образование- (декември, 2020) 2.воспоставен МИС (декември 2020)	2019-2020	406.504	Заем од Светска банка (Проект за развој на вештини и поддршка на иновации), Буџет на РМ	
17	Меѓународни патент апликации	Обуки за пишување и поднесување на меѓународни патент апликации			број на организирани предавања и спроведени испити за застапници број на организирани семинари за застапниците и прнајдувачите		10.000	Европски патентен завод	
18	Обучување на судии за спорови за патенти	Обуки на судии и јавни обвинители за спорови за патенти и правата од индустриска сопственост	Државен завод за индустриска сопственост		број на организирани обуки за судии	2019-2020	4.000	Државен завод за индустриска сопственост	
19	Подигање на свеста на МСП за интелектуалната сопственост и спроведување на правата за индустриска сопственост	Кампања за значењето на правата од индустриска сопственост за МСП и организирање на обуки за МСП Обука на инспекторите од Државниот пазарен инспекторат и МВР			организирана национална кампања за подигање на свеста на МСП населението. број на организирани обуки		40.000		
20	Подигање на свеста на МСП за употреба на стандарди и нивниот бенефит	Обука на сите заинтересирани страни	Институт за стандардизација на Република Македонија		Број на заинтересирани страни (членки на ИСРМ) во процесот на стандардизациите ките активности; Број на обуки за употреба на стандарди и нивниот бенефит.	2019-2020	0	ТАИЕХ, Буџет на РМ	
Вкупен буџет (во евра) за област Б.1.								1.715.930	
Стратешка цел -Б. Зајакнување на човечките ресурси за иновации									
Број на мерка	ПРЕДЛОГ МЕРКА	Активности	ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	Други дополнително одговорни институции	индикатори за успешност на мерката	Период на реализација	Вкупен буџет за 3 години	Извор на средства (Буџет на Република Македонија, Инструмент за претпристапна помош (ИПА), итн.)	

Б.2. Стимулативни мерки за образовен развој на талентирани ученици и мерки за професорите кои биле ангажирани за подготовка на најуспешните учесници

21	Програма за поддршка на ученици и студенти	Стипендирање на ученици и студенти со цел поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и технологијата	Фонд за иновации и технолошки развој	Министерство за образование и наука	Број на стипендирани ученици	од 2020 континуирано	1.500.000	Буџет на Република Македонија и донаторска помош
		Поддршка на ученици и студенти за учество на меѓународни настани од значење за развојот на науката и технологијата и поттикнување на иновативноста			Број на ученици и студенти за учество на меѓународни настани од значење за развојот на науката и технологијата и поттикнување на иновативноста	континуирано		
		Организирање на настани за млади со цел поттикнување на иновативноста и интересот на наука и технологија			Број на организирани настани за млади со цел поттикнување на иновативноста и интересот на наука и технологија	континуирано		
22	Предизвик за млади истражувачи	Организација на предизвик за учениците и наставниците во основните и средните училишта во Република Македонија со цел поттикнување на иновативноста кај младите			Спроведен предизвик за учениците и наставниците во основните и средните училишта во Република Македонија со цел поттикнување на иновативноста кај младите	континуирано	100.000	Буџет на Република Македонија
23	Стимулативни мерки за талентирани ученици, како и стимулативни мерки за професори кои биле ангажирани за подготовка на најуспешни ученици	Стимулативни мерки за талентирани ученици, наставници ментори и други акредитирани здруженија и наставници. (Организирање избор на најдобар ученик во струка преку проектот Лидер на струка).	Центар за средно образование и обука	Министерство за образование и наука	број на талентирани ученици/ангажирани професори кои биле стимулирани за подготовка на најуспешни ученици реализиран избор на најдобар ученик во струка преку проектот лидер во струка	Континуирано 2019/20	6.504 3.252	Буџет на РМ МОН
24	Заклучување на научната и технолошката соработка со други земји	Склучување на нови договори со други земји за соработка на полето на образование, наука и технологии	Министерство за образование и наука		број на објавени конкурси за финансирање на научно-истражувачки проекти, број на одобрени проекти по основ на објавени конкурси	Континуирано 2019/20	24.390	Буџет на РМ
25	Стипендирање на младиот научен кадар	Подигнување на квалитетот на младиот научен кадар со стипендирање на нивното усовршување на еден од 100 најдобри универзитети според Шангајската листа			број на одобрени стипендии за втор и трет циклусна еден од 100 најдобри универзитети според Шангајската листа, согласно објавени конкурси	Континуирано 2019/20	1.544.715	Буџет на РМ
Вкупен буџет (во евра) за област Б.2.							3.178.862	

Стратешка цел -Б. Зајакнување на човечките ресурси за иновации

Број на мерка	ПРЕДЛОГ МЕРКА	Активности	ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	Други дополнително одговорни институции	индикатори за успешност на мерката	Период на реализација	Вкупен буџет за 3 години	Извор на средства (Буџет на Република Македонија, Инструмент за претпристапна помош (ИПА), итн.)
Б.3. Зголемување на квалитетот на стручната обука и промовирање на доживотно учење								
26	Поддршка на истражувачите и научните работници за учество на научни собири, семинари, конференции и студиски престој во странство	Објавување на јавни конкурси за научни собири, семинари, конференции и студиски престој во странство; Организирање на научни собири на кои би учествувале и странски истражувачи и научни работници	Министерство за образование и наука		1. број на објавени јавни конкурси за научни собири, семинари, конференции и студиски престој во странство, 2. број на одобрени апликации за поддршка на научни собири, семинари, конференции и студиски престој во странство по основ на објавени конкурси	2019/2020	975.610	Буџет на Република Македонија
27	Национална програма за високо образование и Национална програма за научно истражувачка дејност	Донесување и имплементација на предвидените мерки и активности на Национална програма за високо образование и научно истражувачка дејност	Национален совет за високо образование и научно-истражувачка дејност	МОН	усвоена национална програма за високо образование и за научно-истражувачка дејност	2019/2020	107.642.276	Буџет на Република Македонија
28	Зголемување на квалитетот на стручната обука и промовирање на доживотното учење	Зголемување и зајакнување на капацитетите на Центарот за стручно образование и обука, Професионален развој на вработените (Обуки, семинари, студиски посети, работилници и сл.);	Центар за средно образование и обука		број на реализирани обуки/семинари , број на вработени кои учествувале на обуки/семинари	континуирано 2019/2020	29.268	Буџет на Република Македонија
		Обезбедување неопходни материјално - технички услови за работа; Обезбедување амбиентално просторни услови за работа					32.520	
		Спојување на СДИ со домашните вештини, подразбира активности кои се однесуваат на отворање нови профили (ЕВН, Дрекслер Маер и сл.)					средства за опрема, машини, заштитни средства финансира странската компанија	

29	Гаранција за млади	<p>Рана интервенција - ќе се реализира во соработка со образовните институции и ќе придонесе за доближување на информациите за пазарот на трудот до учениците односно студентите (инфо средби со младите во училиштата/факултетите; професионална ориентација и кариерно советување на учениците во основните и средните училишта; саеми за вработување со посебен акцент за учество на учениците и студентите; подобро информирање за состојбите на пазарот на трудот преку веб-страницата на АВРМ, социјалните медиуми и други апликации).</p> <p>Идентификувањето на неактивните млади лица - во оваа активност најголема улога ќе имаат младинските организации од невладиниот сектор, чиј придонес ќе биде од огромно значење (информативни кампањи за подигнување на свеста и привлекување на младите лица да се вклучат во некоја од мерките за активација; активности за идентификување, контакти и вклучување на неактивните млади лица).</p> <p>Активација на младите лица – (групно и индивидуално советување и информирање; давање услуги за помош при барање работа; мотивациони обуки; вклучување во некоја од мерките за интеграција на пазарот на трудот (мерки за вработување, за едукација и за обука).</p>	Агенција за вработување на Република Македонија,		1. % на успешно излезени од Гаранција за млади во период од 4 месеци, во однос на вкупниот број учесници во мерката 2. % на успешно излезени од Гаранција за млади според основот за излез од мерката (вработување, мерка) 3. Состојбата на младите лица по излегувањето од Гаранција за млади (во 6, 12 и 18-месечен интервал)	2019-2020	8.455.284	Буџет на Агенцијата за вработување на Република Македонија	
30	Едукација за Стандардизација	Учење за употреба на стандарди во секое ниво на школување	Институт за стандардизација на Република Македонија		<ul style="list-style-type: none"> • Број на одржани состаноци со надлежни институции за спроведување на предлог мерката • Број на иницијативи дефинирани и предложени во Програмата за едукација за стандардизација и сертификација • Број на одржани презентации во средното образование за едукација за стандардизација и сертификација • Број на факултети во кои се воведени презентации за едукација за стандардизација и сертификација 	2019-2020	20.000	Буџет на Република Македонија	
Вкупен буџет (во евра) за област Б.3.							108.699.674		
Стратешка цел -Б. Зајакнување на човечките ресурси за иновации									
Број на мерка	ПРЕДЛОГ МЕРКА	Активности	ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	Други дополнително одговорни институции	Период на реализација	Вкупен буџет за 3 години	Извор на средства (Буџет на Република Македонија, Инструмент за претпристапна помош (ИПА), итн.)		
Б.4. Поддршка на релевантноста на образованието на универзитетите во однос на иновациите									
31	Договори за соработка на универзитетите со странски универзитети	Договори за соработка на универзитетите со странски универзитети Превземање мерки за потпишување на повеќе договори за соработка на универзитетите со странски универзитети за студиски програми за заедничка диплома и за соработка заради зголемување на можноста за користење на Европските програми	Национална агенција за европски образовни програм	/	Континуирано	0	Мерката се реализира континуирано во рамките на редовната имплементација на програмата Еразмус плус		

32	Програма за практиканство	*Отворен годишен Јавен оглас *Процес на селекција на практиканти и работодавачи *Мечирање на апликантите-невработени млади лица со работодавачите кои аплицирале *Склучување на договори за започнување со практична работа во времетраење од 3 месеци. *Следење на текот на имплементацијата	Агенција за вработување на Република Македонија,	Министерство за труд и социјална политика;	број на лица кои реализирале практична работа	2019-2020	714.292	Буџет на Агенцијата за вработување на РМ, Швајцарска агенција за развој и соработка/Проект Креирање можности за работа за сите
Вкупен буџет (во евра) за област Б.4.							714.292	
ВКУПЕН БУЏЕТ за Стратешка цел - Б. Зајакнување на човечките ресурси за иновации							114.308.757	
Стратешка цел -В. Создавање на регулаторно окружување за поддршка на иновациите								
Број на мерка	ПРЕДЛОГ МЕРКА	Активности	ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	Други дополнително одговорни институции	индикатори за успешност на мерката	Период на реализација	Вкупен буџет за 3 години	Извор на средства (Буџет на Република Македонија, Инструмент за претпристапна помош (ИПА), итн.)
В.1.Воспоставување на институционална инфраструктура и обезбедување на ефективно регулаторно окружување за академиците и истражувачките институции								
33	Конкурси за доделување на средства за научно - истражувачки проекти	Утврдување на мерливи критериуми за распределување на средства за научно-истражувачки проекти	Министерство за образование и наука	Научни институти	број на финансирани научно-истражувачкипроекти,	2019/2020	894.309	Буџет на Република Македонија
Вкупен буџет (во евра) за област В.1.							894.309	
Стратешка цел - В. Создавање на регулаторно окружување за поддршка на иновациите								
Број на мерка	ПРЕДЛОГ МЕРКА	Активности	ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	Други дополнително одговорни институции	индикатори за успешност на мерката	Период на реализација	Вкупен буџет за 3 години	Извор на средства (Буџет на Република Македонија, Инструмент за претпристапна помош (ИПА), итн.)
В.2. Адаптација на практиките за јавни набавки со цел охрабрување на иновативните решенија								
34	Воведување на јавни набавки за иновации	Воведување на повици за јавни набавки на иновации со цел да се поттикне иновацијата преку зголемување на страната на побарувачката и отстранување на пречките за набавка на иновативни решенија при стандардните јавни набавки	Фонд за иновации и технолошки развој	Сите заинтересирани јавни институции	Број на спроведени јавни набавки на иновации.	од 2019 континуирано	1.000.000	Буџет на Република Македонија
Вкупен буџет (во евра) за област В.2						Вкупен буџет определен за спров	1.000.000	
Стратешка цел - В. Создавање на регулаторно окружување за поддршка на иновациите								
Број на мерка	ПРЕДЛОГ МЕРКА	Активности	ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	Други дополнително одговорни институции	индикатори за успешност на мерката	Период на реализација	Вкупен буџет за 3 години	Извор на средства (Буџет на Република Македонија, Инструмент за претпристапна помош (ИПА), итн.)
В.3.Обезбедување на конкурентно бизнис окружување								
35	Подобрување на конкурентното окружување	Со помош на TAIEХ експертска мисија за јакнење на капацитетите на Комисијата за проактивно спроведување на праваото за заштита на конкуренцијата, ќе се спроведе обука на вработените во комисијата за поврзаноста на заштита на конкуренцијата и поттикнувањето на иновациите, како и утврдување на методологија за анализа на идентификуваните сектори во економијата во кои имало иновации во изминатата година	КЗК		реализирана обука	Декември 2019	0	ТАИЕХ
		Ангажирање на надворешен експерт со чија помош ќе се изврши анализа на 4 идентификувани сектори во економијата во кои имало иновации во изминатата година и ќе предложат мерки и активности за подобрување на конкурентното окружување како и мерки за систематско набљудување и подобрувања во спроведување на политиката за конкуренција, доколку се обезбедат средства од Буџетот на РМ.	КЗК		1. анализа на два сектори (дек. 2019) 2. анализа на два сектори до декември, 2020	2 сектори во Декември, 2019 и 2 сектори до декември 2020	14.000	Буџет на Република Македонија
		Зајакнување на административниот капацитет на Комисијата преку 2 нови вработувања.	МФ		2 нови вработувања	декември 2019	0	Буџет на Република Македонија

36	систематско набљудување и подобрувања во спроведување на политиката за заштита на конкуренција	Организирање на 2 работилници за кои ќе бидат поканети претставници од бизнис заедницата како и претставници од релевантни државни институции со цел подигање на свеста за значењето на заштитата на конкуренцијата	КЗК и МЕ		организирани 2 работилници	Декември 2019	3.000	Буџет на Република Македонија
		Изработка на брошура за законодавство за заштита на конкуренција и законодавство за контрола на државна помош	КЗК		изработена брошура за законодавство за заштита на конкуренција и законодавство за контрола на државна помош	Декември 2020	3.000	Буџет на Република Македонија
37	Подготовка на Стратегија за паметна специјализација.	Редовни работни средби на работната група за подготовка на Стратегијата за паметна специјализација, (мапирање на економските, иновативните и истражувачките потенцијали во РМ со поддршка од ГИЗ, организирање ТАИЕКС работилница за промоција на паметна специјализација во Скопје, обуки на членови на работната група и др.)	Министерство за образование и наука, Министерство за економија	Фонд за иновации, Кабинетот на Заменик претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, Машиностројниот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје	1. Реализирано мапирање на економските, иновативните и истражувачките потенцијали во РМ- рок 2019 2. реализирана ТАИЕКС работилница за СЗ во Скопје - рок 2019	Декември, 2020	0	Буџет на РМ и донатори
Вкупен буџет (во евра) за област В.3.							20.000	
ВКУПЕН БУЏЕТ за Стратешка цел - В. Создавање на регулаторно окружување за поддршка на иновациите							1.914.309	
Стратешка цел - Г. Зголемување на протокот на знаење помеѓу актерите во иновациите								
Број на мерка	ПРЕДЛОГ МЕРКА	Активности	ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	Други дополнително одговорни институции	индикатори за успешност на мерката	Период на реализација	Вкупен буџет за 2 години	Извор на средства (Буџет на Република Македонија, Инструмент за претпристапна помош (ИПА), итн.)
Г.1. Поттикнување на бизнис мрежите и кластерите								
38	Поддршка на кластерите преку Програмата за конкурентност, иновативност и претприемништво на РМ	Поддршка на проекти за развој на кластери за иновативни и меѓународно ориентирани бизниси	Министерство за економија		Број на поддржани проекти на кластерите	2019-2020	230.000	Буџет на Република Македонија
Вкупен буџет (во евра) за област Г.1							230.000	
Стратешка цел - Г. Зголемување на протокот на знаење помеѓу актерите во иновациите								
Број на мерка	ПРЕДЛОГ МЕРКА	Активности	ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	Други дополнително одговорни институции	индикатори за успешност на мерката	Период на реализација	Вкупен буџет за 3 години	Извор на средства (Буџет на Република Македонија, Инструмент за претпристапна помош (ИПА), итн.)
Г.2. Зголемување на протокот на знаење и интеракциите помеѓу истражувачките институции и бизнисите								
39	ХОРИЗОН 2020	Зголемување на капацитетите на вработените во МОН, Зголемување на капацитетите на претпријатијата и универзитетите за пристап и употреба на надворешни средства наменети за иновативни проекти	Министерство за образование и наука		број на одржани промотивни и едукативни настани за Хоризонт 2020	2019/2020	150.000	Буџет на Република Македонија
	Научно технолошки парк	Иницијално воспоставување и опремување простории на Научно технолошки парк. Воспоставување на оперативната структура на научно-технолошкиот парк.		Кабинет на претседателот на Владата на РМ, Кабинет на зам. претседателот на Владата задолжен за економски	Воспоставени канцеларии на Научно-технолошкиот парк.	2019	1.000.000	Буџет на Република Македонија

40		Проширување и јакнење на капацитетите на научно-технолошкиот парк	Фонд за иновации и технолошки развој	прашања на РМ, Министерств о за економија, Фонд за иновации и технолошки развој, Министерств о за информатичк о општество и администрац ија	Број на обезбедени услуги од страна на Научно-технолошкиот парк	од 2019 континуирано	1.000.000	Буџет на Република Македонија	
41	Национална канцеларија за трансфер на технологии	Формирање на Национална канцеларија за трансфер на технологии како центар за соработка помеѓу универзитетите, истражувачките институции и индустријата Градење на капацитетите на Национална канцеларија за трансфер на технологии,	Фонд за иновации и технолошки развој / Технолошки и Парк	Министерств о за образование и наука Национална канцеларија за трансфер на технологии	Воспоставена канцеларија за трансфер на технологии. 1. Број на обезбедени услуги од страна на канцеларијата за трансфер на технологии. 2. Број на склучени договори за трансфер на технологии.	од 2019 континуирано	400.000	Заем од Светска банка (Проект за развој на вештини и поддршка на иновации)	
42	Иновативни Ваучери	Подготовка на законска регулатива за воведување на иновациски ваучери Обезбедување поддршка преку иновациски ваучери за претпријатијата за услуги набавени од страна на високообразовни и научни институции	Фонд за иновации и технолошки развој		Изработени и усвоени подзаконски акти Број на доделени иновациски ваучери	2.019 од 2020 континуирано	250.000	Буџет на Република Македонија Буџет на Република Македонија	
43	Воведување нов инструмент за поддршка на трансфер на технологии	Дизајн на нов инструмент за поддршка со цел проширување на критериумите за подобност за финансирање со што како корисници би се опфатиле и високо-образовните институции, научно-истражувачките институции, а во насока на јакнење на соработката наука и индустрија и поддршка на комерцијализација на научни истражувања кои имаат примена во бизнис Спроведување на новиот инструмент за поддршка	Фонд за иновации и технолошки развој		Изработени и усвоени подзаконски акти Број на проекти одобрени за финансирање под инструментот за поддршка	2.019 од 2020 континуирано	50.000 1.000.000	Буџет на Република Македонија Буџет на Република Македонија	
44	Користење на средства од Рамковни партнерски договори (FPA) наменети за иновации преку употреба на стандарди	Спроведување на новиот инструмент за поддршка	Институт за стандардизација на Република Македонија		број на компании кои искористиле средства преку Рамковни партнерски договори	2019-2020		Рамковни партнерски договори (FPA) преку Европската комисија и европските тела за стандардизација	
Вкупен буџет (во евра) за област Г.2.								3.850.000	
ВКУПЕН БУЏЕТ за Стратешка цел - Г. Зголемување на протокот на знаење помеѓу актерите во иновациите								4.080.000	
ВКУПЕН Е ВКУПЕН БУЏЕТ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АКЦИСКИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ИНОВАЦИИ								169.021.066	